



Република Северна Македонија
Државен завод за статистика

Образец ТРАНС.М.22

Член 26 од Законот за државната статистика („Службен весник на РМ“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 83/18 и 220/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.31/20) и Програмата за статистички истражувања за периодот 2018-2022 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.22/18, 224/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.18/20 и 300/20).

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРАНСПОРТ НА ГАС ЗА 20__ ГОДИНА

Податоците што се прибираат со овој образец претставуваат индивидуални податоци, заштитени со Законот за државната статистика и ќе се користат исклучиво за статистички цели

Деловен субјект-назив _____

(единицата во состав (локалната единица) го впишува полниот назив на субјектот во
чиј состав е како и својот)

Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС) _____

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Реден број на единицата во состав (локалната единица) _____

--	--	--	--	--

Општина _____

--	--	--	--	--

Населено место _____

--	--	--	--	--	--	--	--

Улица _____ куќен број _____

Телефон _____

Е-пошта _____

Дејност според НКД Рев.2 _____

--	--	--	--	--	--

КАПАЦИТЕТ И ИЗВРШЕН ТРАНСПОРТ НА ГАС

	Релација (од - до)	Должина во км	Проток во м ³ во текот на годината	Вид на гасот	Пренесен гас (тони)	Тонски километри во илјади
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Потрошено време за пополнување на извештајот _____ мин.

Во _____ ден _____ 20__ година

Извештајот го составил

(М.П.)

Раководител на субјектот

Упатство за пополнување на годишниот извештај

Годишниот извештај за гасовод го пополнуваат деловните субјекти кои според Националната класификација на дејностите Рев.2 се распределени во дејноста цевоводен транспорт. Извештајот се пополнува во два примерока од кои еден се доставува до Државниот завод за статистика, а еден примерок се задржува за свои потреби.

Податоците се прикажуваат со состојба 31. 12 за годината за која се поднесува извештајот.

Методолошки објаснувања

Гасовод претставува поврзани цевки низ кои, по наточувањето се движи гас во гасоводната мрежа.

Должина на релација претставува растојание на секоја дестинација (од-до) изразена во км.

Товарниот капацитет ја мери пропусната моќ на гасоводот односно максималните тони коишто можат да бидат пренесени по гасовод за време на дадениот период.

Пренесени стоки претставува вкупното количество на пренесениот гас по гасоводот.

Тон километри претставува единица мерка за транспорт на еден тон стоки на растојание од еден километар.